

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година, на ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Гевгелија бр.03-639/1 од 15 мај 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр.08-108/20 од 9 јуни 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 29 јуни 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Гевгелија за регулиран период 2021-2023 година

1. На ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Гевгелија се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:
 - за 2021 година во износ од 22,05 ден/м³;
 - за 2022 година во износ од 22,12 ден/м³;
 - за 2023 година во износ од 22,54 ден/м³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
 - минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 10,92%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 11,59%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 11,87%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
 - за 2021 година:
 - минимална просечна тарифа 19,64 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 24,46 ден/м³;
 - за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 19,55 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 24,68 ден/м³;
 - за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 19,86 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 25,21 ден/м³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување важи за регулиран период 2021-2023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува на и веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021 година.

Образложение

ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Гевгелија, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2021-2023 година, бр.03-639/1 од 15 мај 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр.08-108/20 од 9 јуни 2020 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата, ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Гевгелија ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Доставени податоци

ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Гевгелија во Барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за базната 2019 година:

Опис	2019
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	13.388.387
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	743.621
Трошоци за осигурување на основни средства	15.970
Бруто плати	15.356.104
Други услуги	552.149
Останати и вонредни трошоци	1.887.591
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	60.004
Вкупно оперативни трошоци	32.003.826
Остварена просечна пондерирана тарифа	20,66

- Податоци за регулираниот период :

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	35.415.868	35.514.721	36.492.372
Амортизација	денари	10.411.080	11.076.601	11.533.061
Средства за ликвидност	денари	237.221	241.563	249.133
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	41.619.378	18.800.000	3.700.000
Принос на регулирани средства	денари	1.617.176	1.721.290	1.801.244
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	47.681.345	48.554.175	50.075.810
Количина	m ³	1.925.404	1.924.375	1.924.799
Просечна тарифа	ден/m ³	22,61	22,93	23,60
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	20,45	20,62	21,19
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	24,76	25,23	26,02

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 12 јуни 2020 година го објави Барањето на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, а на 13 јуни 2020 година во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 22 јуни 2020 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД „КОМУНАПЕЦ“ Гевгелија, за регулиран период 2021-2023 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

По објавеното Предлог Решение, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5 Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр. 02-1490/1 од 29 јуни 2020 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2021-2023 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	35.415.868	35.201.526	35.822.816
Амортизација	денари	10.101.989	10.696.995	11.091.167
Средства за ликвидност	денари	234.329	236.318	241.435
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	39.503.928	17.013.620	1.960.630
Принос на регулирани основни средства	денари	1.348.033	1.365.155	1.372.978
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	47.100.220	47.499.995	48.528.395
Количина	m ³	1.925.404	1.924.375	1.924.799
Просечна тарифа	ден/m ³	22,05	22,12	22,54
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	19,64	19,55	19,86
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	24,46	24,68	25,21

По извршената анализа на реализираните оперативни трошоци од првиот регулиран период и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2021 – 2023 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се прифатени согласно податоците од Барањето и истите изнесуваат 14.879.461 денари за 2021 година, 14.379.609 денари за 2022 година и 14.710.961 денари за 2023 година;
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 765.342 денари за 2021 година, 782.179 денари за 2022 година и 799.387 денари за 2023 година;
3. Трошоците за осигурување на основни средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 116.436 денари за 2021 година, 118.998 денари за 2022 година и 121.616 денари за 2023 година;
4. Трошоците за бруто плати за 2021 година се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 17.081.868 денари, додека за останатите две години се зголемени за стапката на инфлација од 1,5% (согласно проекциите на НБРМ) и за 2022 година изнесуваат 17.338.096 денари и за 2023 година изнесуваат 17.598.167 денари;
5. Другите услуги за 2021 година се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 568.277 денари, додека за останатите две години се зголемени за стапката на инфлација

- од 1,5% и за 2022 година изнесуваат 576.801 денари и за 2023 година изнесуваат 585.453 денари;
6. Останатите и вонредните трошоци за 2021 година се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 1.942.728 денари, додека за останатите две години се задржани на исто ниво од 2021 година;
 7. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 61.756 денари за 2021 година, 63.115 денари за 2022 година и 64.503 денари за 2023 година.

Амортизацијата на ново набавените сопствени основни средства со кои се врши водната услуга е признаена согласно процентот на реализирани инвестиции во 2018 и 2019 година којшто просечно за двете години изнесува 52,99%. Согласно тоа, амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга изнесува 1.811.090 денари за 2021 година, 1.825.941 денари за 2022 година и 1.800.551 денари за 2023 година.

Амортизацијата на бесплатно добиените средства со кои се врши водната услуга е прифатена согласно податоците од Барањето и истата изнесува 8.290.899 денари за 2021 година, 8.871.054 денари за 2022 година и 9.290.616 денари за 2023 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 234.329 денари за 2021 година, 236.318 денари за 2022 година и 241.435 денари за 2023 година.

Приносот на регулираните основи средства за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување за 2021 година изнесува 1.348.033 денари, за 2022 година изнесува 1.365.155 денари и за 2023 година изнесува 1.372.978 денари. При пресметката на приносот земено се во предвид 52,99% (согласно процентот на реализирани инвестиции во 2018 и 2019 година) од планираните инвестиции финансирани од сопствени средства за регулираниот период 2021-2023 година во износ од 2.384.550 денари за 2021 година, 2.013.620 денари за 2022 година и 1.960.630 денари за 2023 година и планираните бесплатно добиени средства во износ од 37.119.378 за 2021 година и 15.000.000 денари за 2022 година.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување да изнесува 22,05 ден/м³ за 2021 година, 22,12 ден/м³ за 2022 година и 22,54 ден/м³ за 2023 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите и даноците утврдени со закон. Исто така во процесот на донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Гевгелија треба да ги има во предвид ефектите од измена на постојната тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување во крајната цена на водната услуга која се фактурира до крајните корисници во подрачјето на општина Гевгелија.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Гевгелија ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување

на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување изнесува 10,92% за 2021 година, 11,59% за 2022 година и 11,87% за 2023 година.

ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Гевгелија при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства и трошокот на долгорочниот долг на давателот на водната услуга, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства и амортизацијата на бесплатно добиените средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Гевгелија да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-108/20
29 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски